

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 150

14 август 2018, вторник

година LXXIV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2820.		<b>Уредба</b> за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година .....	
	2		
		2821.	
		<b>Програма</b> за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година .....	3
		2822.	
		<b>Решение</b> за престанок на должноста извршител.....	3
		<b>Огласен дел</b> .....	1-12

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2820.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 година, донесе

## УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2018 ГОДИНА**

## Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/18, 29/18, 85/18, 117/18 и 139/18) во член 2 став (2) во табелата во подмерката 1.10. алинејата 2 се менува и гласи:

„-Висината на директните плаќања изнесува 3,00 денари по килограм, освен за земјоделски стопанства кои произвеле сливи за потребите на сопствениот преработувачки капацитет запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи и истите се преземени во сопствениот преработувачкиот капацитет во период од 15 август до 15 септември 2018 година, за кои висината на директните плаќања изнесува 5,00 денари по килограм.“

По подмерката 1.20. се додава нова подмерка 1.21. која гласи:

1.21.	Директни плаќања за откупени сливи од род 2018 од домашно производство	-Корисници на оваа подмерка се правни лица откупувачи на сливи регистрирани за преработка на земјоделски производи и правни лица регистрирани за вршење на трговија со земјоделски производи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои извршиле откуп на сливи од реколтата 2018 година од домашно производство врз основа на договор за откуп склучен со земјоделски стопанства согласно член 32 од Законот за земјоделство и рурален развој. -Финансиската поддршка се исплаќа за количините кои се откупени во период од 15 август 2018 година до 15 септември 2018 година и за истите исплатата да е извршена најдоцна до 15 декември 2018 година по цена не пониска од 5 денари по килограм. -Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по килограм.
-------	--	---

## Член 2

Во членот 4 во точката 3 зборовите: „ 1.7., 1.10. и 1.20.“ се заменуваат со зборовите: „1.7., 1.10., 1.20. и 1.21.“.

## Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7876/1  
14 август 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**2821.**

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
ЗА 2018 ГОДИНА**

**I**

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/18, 62/18, 100/18, 127/18 и 139/18) во делот II во табелата по подмерката 1.20. се додава нова подмерка 1.21. која гласи:

”

1.21.	Директни плаќања за откупени сливи од род 2018 од домашно производство
-------	--

“

**II**

Во делот XV во табелата по подмерката 1.20 се додава нова подмерка 1.21 која гласи:

”

1.21.	Мај 2019
-------	----------

“

**III**

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44- 7875/1  
14 август 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА****2822.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државна управа (“Службен весник на Република Македонија”. бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), а во врска со член 71 став (1) точка б) и став (2) од Законот за извршување (“Службен весник на Република Македонија” бр.72/16 и 142/16), Министерството за правда донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ**

На извршителот БИЉАНА МАРТИНОВСКА од Скопје, именувана за подрачјето на Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд Скопје 2, и ПРЕСТАНУВА должноста извршител поради навршување на 64 години возраст согласно закон.

Решението влегува во сила на ден 2.7.2018 година.

**Образложение**

Со Решение на Министерот за правда бр.08-1740/1 од 9.5.2006 година лицето Биљана Мартиновска е именувана за извршител на подрачјето на Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд Скопје 2.

Извршителот Биљана Мартиновска родена на ден 2.7.1954 година, на ден 2.7.2018 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на должноста извршител.

Согласно наведеното, а врз основа на член 71 став (1) точка б) и став (2) од Законот за извршување, Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр.09-3536/1

28 јуни 2018 година  
Скопје

Министер за правда,  
д-р **Рената Дескоска, с.р.**



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2018150